

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/02), член 52 точка 3 од Законот за јавните патишта (Сл. весник на РМ бр. 84/08) и член 21 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Василево (Службен гласник на ОВ бр. 04/03, 08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 26.11.2014 година ја донесе следната :

ПРОГРАМА

за поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици по населени места во општина Василево во 2015 година

Врз основа на увид на лице место и врз основа на Законот за безбедност во сообраќајот, Општина Василево ја има согледано потребата од поставување на вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација на локалните патишта и улици по населени места во општина Василево

1.Вертикална сообраќајна сигнализација се предвидува да се постави на локалните патишта и улици во општина Василево во населените места и тоа:

Населено место Василево;

- На излез од Василево на раскрсница со регионален пат знак „задолжително запирање“ (202);
- На влез во Василево на раскрсница со регионален пат знак „крстосување со пат со првенство на минување“ (201)
- Во Василево „претпатоказ“ (403) кој означува свртување на лево спрема село Пиперево;
- Во Василево „претпатоказ“ (403) кој означува свртување на десно спрема село Пиперево;
- На локален пат на клучка кај дом на култура во Василево знак „задолжително запирање“ (202);
- На раскрсница кај пошта во Василево знак „задолжително запирање“ (202) поточно од страната на патот за црквата,
- Пред училиштето во Василево два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден и
- На локален пат за Пиперево на клучка кај Добрејци знак „задолжително запирање“ (202).

Населено место Пиперево:

- Пред училиштето во Пиперево два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден и

Населено место Градошорци:

- На локална улица на излез од „чифликот“ во Градошорци знак „задолжително запирање“ (202)
- На локален пат во Градошорци, кај Пеловски, два знака „двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е на десно“ (104.2);
- На излез од Градошорци да се замени знакот „патоказна табла“ (404) каде во лево да се наоѓа Радовиш а во десно Струмица бидејќи е искршена и

Населено место Ангелци:

- Пред улицата која излегува од подрачното училиштето во Ангелци два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден.
- На локален пат во Ангелци, кај Нанчо, два знака „двојна кривина или повеќе кривини еднопруго од кои првата е на лево“ (104.1);
- На локална улица на кај „бунарот“ во Ангелци знак „задолжително запирање“ (202);
- На локална улица на излез од гробиштата во Ангелци знак „задолжително запирање“ (202) и
- На локална улица на излез кај „Хацијски“ знак „задолжително запирање“ (202);

Населено место Едрениково:

- На локален пат пред влез во Едрениково „претпатоказ“ (403) кој означува свртување на десно спрема село Трибичино и
- На излез од Едрениково знак „задолжително запирање“ (202)

Населено место Радичево:

- На излез од Радичево (новиот излез) знак „задолжително запирање“ (202);

Населено место Дукадино:

- На излез од Дукадино знак „задолжително запирање“ (202).

Населено место Доброшинци:

- На локален пат за Доброшинци при исклучување од патот за брана Турија знак „задолжително запирање“ (202);
- На локален пат за Доброшинци при исклучување од патот за брана Турија „патоказна табла“ (404) за Доброшинци, Нова Маала, Висока Маала и Чанаклија;
- На локален пат во Доброшинци кај „Маринчо“, „претпатоказ“ (403) за Нова Маала десно и Висока Маала лево;
- На локален пат од Висока Маала знак „задолжително запирање“ (202).
- Пред училиштето во Доброшинци два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден.

Населено место Нова Маала:

- Пред училиштето во Нова Маала два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден
- На локален пат за Нова Маала на раскрсница со пат за Чанаклија „претпатоказ“ (403) за Чанаклија во десно и
- На локален пат за Чанаклија на раскрсница со пат за Нова Маала знак „задолжително запирање“ (202).

Населено место Чанаклија:

- На локален пат Гечерлија – Чанаклија знак „ограничување на брзината“ (235) на 50 км/ч;
- На локален пат Гечерлија – Чанаклија, кај мостот на реката, два знака „двојна кривина или повеќе кривини еднопруго од кои првата е на десно“ (104.2).
- Пред училиштето во Чанаклија два знака „деца на патот“ (124) од двете страни по еден.

2. Хоризонтална (вештачки издадености) сообраќајна сигнализација се предвидува да се постави на локалните улици во општина Василево во населените места и тоа:

- Василево пред училиштето од двете страни
- Пиперево пред училиштето од двете страни
- Доброшинци - пред училиштето од двете страни
- Нова Маала - пред училиштето од двете страни и
- Ангелци - пред училиштето од двете страни

За реализација на програмата се потребни финансиски средства во износ од 400.000 денари.

Овие финансиски средства ќе се наменат за:

- Хоризонтална (вештачки издадености) сообраќајна сигнализација---80.000 ден.
- Вертикална сообраќајна сигнализација-----320.000 ден.

Средства за реализација на програмата ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево,

Начинот и динамиката на реализацијата на оваа програма зависи од приливот на финансиските средства.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Василево“.

Бр.07-2327/1
27.11.2014г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Илчо Колев с.р